

За специфичен патоген слободни јајца, месо, иситнето месо и механички одвоено месо од живина, нови и дие пернат дивеч, јајца и производи од јајца за транзит и/или времено складирање низ/во Република Северна Македонија  
specified pathogen-free eggs, meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, rarties and wild game-birds, eggs and egg products for transit and/or storage to the Republic of North Macedonia

ЗЕМЈА: /COUNTRY				Ветеринарно здравствен сертификат за Република Северна Македонија /Veterinary certificate to Republic of North Macedonia				
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel.No		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a			
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority					
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority					
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.No		I.6. Лице одговорно за пратката во РСМ /Person responsible for the consignment in RNM Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.No					
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
	I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number	I.12. Место на дестинација /Place of destination Царинско складиште /Custom warehouse <input type="checkbox"/>		Бродски доставувач /Ship supplier <input type="checkbox"/>	Број на одобрение /Approval number	
	I.13. Место на натовар /Place of loading		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure					
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион <input type="checkbox"/> Брод <input type="checkbox"/> Железнички вагон <input type="checkbox"/> /Airplane /Ship /Railway wagon Средство за патен сообраќај <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> /Road vehicle /Друго		I.16. Влезно ВИМ на ГП во РСМ /Entry BIP in RNM					
	Идентификација: /Identification: Документ на кој се повикува: /Documentary references:		I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES					
	I.18. Опис на стоката /Description of commodity				I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)			
I.21. Температура на производот /Temperature of the product		Собна <input type="checkbox"/> Разладена <input type="checkbox"/> Замрзната <input type="checkbox"/> /Ambient /Chilled /Frozen	I.20. Количество /Quantity		I.22. Број на пакувања /Number of packages			
I.23. Идентификација на контејнерот/Број на пломба /Identification of container/Seal number				I.24. Вид на пакување /Type of packaging				
I.25. Пратките се наменети за /Commodities certified for		Човечка исхрана <input type="checkbox"/> /Human consumption						
I.26. За транзит низ РМ до трета земја /For transit through RM to third country		Трета земја <input type="text"/>		I.27.				
I.28. Идентификација на стоките / Identification of the commodities :								
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Природа на стоката /Nature of commodity	Тип на обработка /Treatment type	Одобрен број на објектот /Approval number of the establishment		Број на пакувања /Number of packages	Нето тежина /Net weight		
			Кланица /Abattoir	Погон за преработка /Manufacturing plant	Ладилник /Cold store			

Земја /Country	живина, ноеви и див пернат дивеч, јајца и производи од јајца /Transit/storage of specified pathogen-free eggs, meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products		
Дел II: Сертификација Part II: Certification	II. Податоци за здравствената состојба /Health information	II.a. Certificate reference number /Референтен број на сертификатот	II.b.
	II.1. Потврда за здравствената исправност /Health attestation  Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека јајцата слободни од специфичен патоген, месото, иситнетото месо и механички одвоеното месо од живина, ноеви и див пернат дивеч, јајца и производи од јајца (*) опфатени со овој сертификат /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the specified pathogen-free eggs, the meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products (*) described in this certificate:  II.1.1 потекнуваат од трета земја, територија, област или оддел опфатен со Законот за ветеринарно здравство односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс I од Регулацијата (ЕЦ) Бр. 798/2008, или /comes from the third country, territory, zone or compartment according Law on veterinary health and/or equivalent Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, and  (*) II.1.2 е во согласност со релевантните здравствени услови изложени во потврдата за здравствената состојба на животните во модел сертификатите од Законот за ветеринарно здравство односно еквивалентниот Анекс I на Регулацијата (ЕЦ) Бр. 798/2008. /complies with the relevant animal health conditions laid down in the animal health attestation in the model certificates in Law on veterinary health and/or equivalent Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.  <b>Забелешки /Notes</b>  <b>Дел I /Part I:</b>  - Рамка I.8: Наведете го кодот на зоната или името на одделот на потекло, доколку е потребно, како што е утврдено со кодот во колона 2, Дел 1 од Анекс I од Регулацијата (ЕЦ) Бр 798/2008 /Box I.8: Provide the code for the zone or the name of the compartment of origin, if necessary, as defined under code in column 2, Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.  - Рамка I.11: Име, адреса и одобрен број на објектот кој испраќа /Box I.11: Name, address and approval number of establishment of dispatch  - Рамка I.15: Наведете го регистрацискиот број(еви) на железничките вагони и камиони, имињата на бродовите и, ако е познато, бројот на авионските летови. Во случај на превоз во контејнери или кутии, вкупниот број на истите и нивните регистрациски броеви и каде што има сериски број на пломбата треба да се наведе во рамката I.23 /Box I.15: Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where there is a serial number of the seal it has to be indicated in box I.23.  - Рамка I.19: Употребувајте го соодветниот HS код на Светската Царинска Организација: 02.07; 02.08.90; 04.07; 04.08 or 21.06.10. /Box I.19: Use the appropriate HS code of the World Customs Organization: 02.07; 02.08.90; 04.07; 04.08 or 21.06.10.		
<b>Дел II /Part II:</b>  (1) Специфични патоген слободни јајца, месо, иситнето и механички одвоено месо од живина, ноеви и див пернат дивеч, јајца и производи од јајца како што е изложено во Дел 1 на Анекс I од Регулацијата (ЕЦ) Бр 798/2008 /Specific pathogenic-free eggs, meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products as laid down in Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.  (2) Во случај на специфични патоген слободни јајца (SPF), месо од живина (POU), месо од ноеви (RAT), месо од див пернат дивеч (WGM), иситнето месо и механички одвоено месо од живина (POU-MI/MSM), иситнето месо и механички одвоено месо од ноеви (RAT-MI/MSM), иситнето месо и механички одвоено месо од див пернат дивеч (WGM-MI/MSM), јајца (E), производи од јајца (EP) /In the case of specified pathogen-free eggs (SPF), meat of poultry (POU), meat of ratites (RAT), wild game-bird meat (WGM), minced meat and mechanically separated meat of poultry (POU-MI/MSM), minced meat and mechanically separated meat of ratites (RAT-MI/MSM), wild game-bird minced meat and mechanically separated meat (WGM-MI/MSM), eggs (E) or egg products (EP).  Официјален ветеринар /Official veterinarian:  Име (со печатни букви): /Name (in capitals):  Датум: /Date:  Печат: /Stamp:  Квалификации и титула: /Qualification and title:  Потпис: /Signature:			